

ЗАПИСНИК

од работата на Изборната комисијата за спроведеното тајно гласање за членови на Факултетското студентско собрание, на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје

На 10 декември 2021 година се спроведе тајно гласање за избор на членови на Факултетското студентско собрание (ФСС) на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (во натамошниот текст: Факултетот) за мандатен период од 1 (една) година.

Гласањето го спроведе Изборната комисија во состав:

1. вон. проф. д-р Валентин Раковиќ, претседател,
2. вон. проф. д-р Даниел Денковски, член,
3. Надежда Илиева, студент – член,
4. Никола Јовановски, студент – член,
5. Анастасија Марковска, студент – член.

На Факултетот гласаа вкупно 260 студенти.

Изборната комисија по спроведеното тајно гласање ја утврди следната состојба:

За членови на ФСС од **прва година** се избираат 3 (три) претставника од утврдените на собирот следни кандидати: Анастасија Димова, Давид Арсовски, Огнен Секулоски, Сара Кадриа, Кристијан Милошески, Петар Алексоски

За кандидатот Анастасија Димова индекс бр. 28/2021 гласале вкупно 79 студенти.

За кандидатот Давид Арсовски индекс бр. 124/2021 гласале вкупно 80 студенти.

За кандидатот Огнен Секулоски индекс бр. 163/2021 гласале вкупно 79 студенти.

За кандидатот Сара Кадриа индекс бр. 54/2021 гласале вкупно 54 студенти.

За кандидатот Кристијан Милошески индекс бр. 8/2021 гласале вкупно 35 студенти.

За кандидатот Петар Алексоски индекс бр. 121/2021 гласале вкупно 61 студенти.

За членови на ФСС од **втора година** се избираат 5 (пет) претставника од утврдените на собирот следни кандидати: Давид Атанасоски, Мелани Цветковска, Андреј Котевски, Владимир Китановски, Ване Мирчев, Иван Јовановски, Никола Гвероски

За кандидатот Давид Атанасоски индекс бр. 14/2020 гласале вкупно 101 студенти.

За кандидатот Мелани Цветковска индекс бр. 113/2020 гласале вкупно 92 студенти.

За кандидатот Андреј Котевски индекс бр. 28/2020 гласале вкупно 80 студенти.

За кандидатот Владимир Китановски индекс бр. 73/2020 гласале вкупно 60 студенти.

За кандидатот Ване Мирчев индекс бр. 16/2020
гласале вкупно 67 студенти.

За кандидатот Иван Јовановски индекс бр. 15/2020
гласале вкупно 55 студенти.

За кандидатот Никола Гвероски индекс бр. 61/2020
гласале вкупно 47 студенти.

За членови на ФСС од **трета година** се избираат 4 (четири) претставника од утврдените на соборот следни кандидати: Петар Крстевски, Ева Иванов, Георги Шокоски, Филип Николов.

За кандидатот Петар Крстевски индекс бр. 167/2019 гласале вкупно 86 студенти.

За кандидатот Ева Иванов индекс бр. 102/2019 гласале вкупно 145 студенти.

За кандидатот Георги Шокоски индекс бр. 199/2019 гласале вкупно 102 студенти.

За кандидатот Филип Николов индекс бр. 120/2014 гласале вкупно 81 студенти.

За членови на ФСС од **четврта година** се избираат 2 (два) претставника од утврдените на соборот следни кандидати: Стефан Наумоски, Мила Поповска, Даниела Каракулева

За кандидатот Стефан Наумоски индекс бр. 15/2018
гласале вкупно 105 студенти.

За кандидатот Мила Поповска индекс бр. 227/2018 гласале вкупно 134 студенти.

За кандидатот Даниела Каракулева индекс бр. 13/2018 гласале вкупно 94 студенти.

За членови на ФСС од **втор и трет циклус студии** се избираат 1 (еден) претставника од утврдените на соборот следни кандидати: Димитар Јаковлески, Матеј Костоски

За кандидатот Димитар Јаковлески индекс бр. 27/2019м
гласале вкупно 133 студенти.

За кандидатот Матеј Костоски индекс бр. 28/2021м
гласале вкупно 146 студенти.

Изборната комисија по пребројување на гласовите од спроведеното тајно гласање на 10.12.2021 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за прогласување на резултати од тајното гласање

1. Согласно добиените гласови од студентите на тајното гласање спроведено на 30.11.2020 година за избрани 15 членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје се прогласуваат:

Од прва година:

Анастасија Димова, Давид Арсовски, Огнен Секулоски

Од втора година:

Давид Атанасоски, Мелани Цветковска, Андреј Котевски, Владимир Китановски, Ване Мирчев

Од трета година:

Петар Крстевски, Ева Иванов, Георги Шокоски, Филип Николов

Од четврта година:

Стефан Наумоски, Мила Поповска, Даниела Каракулева

Од втор и трет циклус:

Димитар Јаковлески, Матеј Костоски

2. Мандатот на избраните членови трае една година, односно до наредните избори во 2022 година.

3. Одлуката да се достави до Деканот на Факултетот, ФСС ФЕИТ, веб страницата на Факултетот и на ФСС и архивата.

Изборната комисија:

1. вон. проф. д-р Валентин Раковиќ, претседател,
2. вон. проф. д-р Даниел Денковски, член,
3. Надежда Илиева, студент – член,
4. Никола Јовановски, студент – член,
5. Анастасија Марковска, студент – член.